

# СООПШТЕНИЕ за запишување зимски семестар во учебната 2019/2020 година (за студенти од генерација 2017/2018 рок 1 и 2)

Објавено 7.11.2019

## СООПШТЕНИЕ

Запишување зимски семестар 2019/2020

**ВТОР циклус - магистерски студии - генерација 2017/2018 рок 1 и 2**

Доставување на комплетните документи за запишување на зимскиот семестар во учебната 2019/2020 година ќе се врши на шалтерите од Службата за студентски прашања од 12:30 до 14:30 часот, во периодот

од 12.11 до 14.11.2018 година

**Online пријавувањето е задолжително.** Во овој рок е отворено и задолжителното **online** пријавување кое се врши преку информацискиот систем на [www.iKnow.ukim.mk](http://www.iKnow.ukim.mk)

По овој рок online пријавувањето ќе биде оневозможено и студентите заверката и уписот на семестарот ќе можат да го извршат со молба и **надомест за административни трошоци од 500,00 ден.**

**НАПОМЕНА:** Студентите кои електронски ќе се пријават, а нема да достават комплетни документи во Службата за студентски прашања ќе бидат избришани и од електронската евиденција и уписот ќе можат да го извршат со молба и **надомест од 500,00 ден.**

## ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

**Потребни документи:**

1. Индекс
2. Образец за запишување семестар **A3**
3. **Студенти кои презапишуваат предмет/и (односно заклучно со август/септем. испитен рок не ги положиле предметите од зимскиот семестар) дополнително:**

Интерен пријавен лист за запишување предмети (испечатен од веќе направениот online избор).

Уплатница на ФЕИТ (во вредност на кредитите што ги носат предметите 1кредит = 25ЕУР среден курс на НБМ)

4. Студенти кои **НЕ** преслушуваат предмети запишуваат **ПРАЗЕН** семестар.

**НАПОМЕНИ:**

1. За задоцнета заверка и упис на семестар студентите плаќаат по 500,00 денари административен трошок на факултетската жиро с-ка.
2. За студентите запишани во **првиот** уписен рок 2017/18 (зима17):

**Крајниот рок за пријавување на тема за магистерска работа беше јануари 2019г. (изминати 3 семестри на студии). По овој рок се доплаќаат 500 ЕУР при пријавување на тема. Услов за пријавување на магистерската тема се освоени 30 ЕКТС кредити.**

**По изминати 4 семестри на студии се запишуваат празни семестри со уплата на ФЕИТ од 500 денари по семестар.**

3. За студентите запишани во **вториот** уписен рок 2017/18 (лето18)

**Крајниот рок за пријавување на тема за магистерска работа беше септември 2019 г. (изминати 3 семестри на студии). По овој рок се доплаќаат 500 ЕУР при пријавување на тема. Услов за пријавување на магистерската тема се освоени 30 ЕКТС кредити.**

Скопје 7.11.2019година

Одделение за студентски прашања, ФЕИТ